

1.	Наслов на наставниот предмет	ПСИХИЈАТРИЈА			
2.	Код	ДФ - 219			
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломиран физиотерапевт			
4.	Организатор на студиската програма	Катедра по психијатрија			
	(единица, односно институт, катедра, оддел)				
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Втора/III	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Доц. д-р Лилјана Игњатова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за запишување во втора година			
10.	Цели на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Да научат за најчестите ментални нарушувања • Да развијат хуман однос кон пациентите со ментални нарушувања 				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава (15 часа): <ul style="list-style-type: none"> • Историски развој на психијатрија, видови на превентивни активности илегални аспекти. Дефиниција на ментално здравје • Општи знаци и симптоми на ментални нарушувања • Основни карактеристики на органски ментални нарушувања и нивни манифестации кај возрасни • Злоупотреба и зависности од психоактивни супстанции • Шизофренија, депресивни нарушувања • Нарушувања на однесување • Суициди и суицидални однесувања • Неуроза и стрес • Персонални нарушувања • Третман на психијатриски болен 				
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часа			
14.	Распределба на расположивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	15 часа	
		15.2.	Вежби, Семинари		
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса		
		16.2.	Самостојни задачи		
		16.3.	Домашно учење	15 часа	
17.	Начин на оценување				бодови
	17.1	Континуирани проверки			
	17.2	Завршен испит			мин.-макс. 50-85 бода
	17.3	Семинарска работа/проект (презентација: усмена)			
	17.4	Активно учество			мин.-макс. 10-15 бода
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) F	
		од 60 до 68 бода		6 (шест) E	
		од 69 до 76 бода		7 (седум) D	

		од 77 до 84 бода	8 (осум) С
		од 85 до 92 бода	9 (девет) В
		од 93 до 100 бода	10 (десет) А
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, за да добие потпис.	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		
22.	Литература		
	22.1.	Задолжителна литература	
		1.	Авторизирани предавања од Катедрите.
	22.2.	Дополнителна литература	
		1.	